

Врз основа на член 384, 385 и 388 од Законот за Трговските друштва и член 47 од Статутот на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, Управниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје објавува:

ПОВИК
за свикување на Собрание на акционерите на Друштвото

Седницата на Собранието на акционери на МЗТ ПУМПИ АД Скопје ќе се одржи на ден 26.06.2017 година (понеделник) со почеток во 14,00 часот во просториите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на ул. Перо Наков бр 126, Скопје.

За седницата се предлага следниот:

Дневен ред

Процедурален дел:

1. Утврдување на присутните и кворум за работа на Собранието;
2. Избор на претседавач, бројачи на гласови и заверувач на записникот;
3. Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници.

Работен дел:

1. Донесување Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2016 година, на финансиските извештаи и на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво во 2016 година и одлучување за распределба на добивката;
2. Донесување Одлука за одобрување на извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи за деловната 2016 година;
3. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје;
4. Донесување Одлука за избор на овластен ревизор за деловната 2017 година.
5. Донесување Одлука за преобразба на Друштвото.

Своето присуство Акционерите можат да го најават лично или преку полномошник, согласно ЗТД.

Материјалите по точките од Дневниот ред се достапни во просториите на Друштвото, секој работен ден во периодот од 14,00 до 15,00 часот по објавувањето на огласот, како и на интернет страницата на друштвото www.pumpri.com.mk

МЗТ ПУМПИ АД Скопје
Управен Одбор

МЗТ Пумпи АД Скопје
Бр. 02-12/1051
Скопје, 23.05.2017

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, Управниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе:

**П Р Е Д Л О Г
О Д Л У К А**

за одобрување на Годишната сметка за периодот 01.01-31.12.2016 година, финасиските извештаи за период 01.01-31.12.2016 година, Годишен извештај за остварените резултати од работењето во 2016 година и распределба на добивката

1. Се одобрува Годишната сметка на Друштвото МЗТ ПУМПИ АД Скопје, за периодот 01.01-31.12.2016 година, според следните биланси:

- I. Биланс на состојба на ден 31.12.2016 година и
- II. Биланс на успех на ден 31.12.2016 година.

I. Билансот на состојба се утврдува:

Актива- Пасива.....451.147.438,00 денари;

II. Билансот на успех се утврдува:

Вкупен приход..... 214.821.132,00 денари;

Вкупен расход..... 214.221.341,00 денари;

Добивка пред оданочување..... 599.791,00 денари;

Данок на добивка..... 199.504,00 денари;

Добивка по оданочувањето.....400.287,00 денари;

Годишната сметка на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.

2. Се одобруваат Финансиски извештаи на Друштвото, за 2016 година. Финансиски извештај на Друштвото се составен дел на оваа Одлука.
3. Се одобрува Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на Друштвото во деловната 2016 година. Годишниот извештај на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.
4. Се врши распределба на добивката на друштвото остварена во деловната година, на следниот начин:
 - За општиот резервен фонд се издвојува законски пропишаниот процент од 15% од нето добивката, односно износ од 60.043,00 денари;
 - Останатиот дел по извршената распределба на добивката по горе наведените точки, останува нераспределена.
5. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 23.05.2017 година
ПУМПИ АД Скопје

МЗТ

Управен одбор

МЗТ Пумпи АД Скопје
Бр. 02-13/1052
Скопје, 23.05.2017

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, член 47 од статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе:

П Р Е Д Л О Г
О Д Л У К А
за одобрување на извештајот за извршената ревизија на
Годишната сметка и на финасиските извештаи за деловната 2016
година

1. Се одобрува извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на друштвото за деловната 2016 година.
Ревизијата на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото ги изготви **Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА ДОО Скопје**, ул. Даме Груев 5/1 Скопје.
Ревизијата на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.

2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 23.05.2017 година
ПУМПИ АД Скопје

МЗТ
Управен одбор

МЗТ Пумпи АД Скопје
Бр. 02-14/1053
Скопје, 23.05.2017

Врз основа на член 383 став 1 точка 4, член 384 став 2 точка 3 и став 6 од Законот за Трговските друштва, член 47 од статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе:

П Р Е Д Л О Г
О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година.
2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 23.05.2017 година
Скопје

МЗТ ПУМПИ АД
Управен одбор

МЗТ Пумпи АД Скопје
Бр. 02-14/1053
Скопје, 23.05.2017

Врз основа на член 383 став 1 точка 4, член 384 став 2 точка 3 и став 6 од Законот за Трговските друштва, член 47 од статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе:

П Р Е Д Л О Г
О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година.
2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 23.05.2017 година
Скопје

МЗТ ПУМПИ АД
Управен одбор

МЗТ Пумпи АД Скопје
Бр. 02-15/1054
Скопје, 23.05.2017

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за Трговските друштва, член 47 од Статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе:

**П Р Е Д Л О Г
О Д Л У К А**

за избор на овластен ревизор за деловната 2017 година

1. Се назначува **Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА ДОО Скопје**, ул. Даме Груев 5/1 Скопје, за овластен ревизор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2017 година.
2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 23.05.2017 година
Скопје

МЗТ ПУМПИ АД
Управен одбор

МЗТ Пумпи АД Скопје
Бр. 02-16/1055
Скопје, 23.05.2017

Врз основа на член 383 став 1 точка 9, член 510 и 511 од Законот за трговските друштва и член 47 од Статутот на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, Собранието на акционери на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ПРЕОБРАЗБА

На Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје
во Друштво со ограничена одговорност
- МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини,
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје –

1. СЕ УСВОЈУВА Одлуката за преобразба на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје со седиште на улица „Перо Наков“ бр.126 Скопје со ЕМБС 4137906 во Друштво со ограничена одговорност, кое што продолжува да работи како правно лице во форма на Друштво со ограничена одговорност, на начин и услови под кои е запишано во трговскиот регистар.

2. По извршената преобразба МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, продолжува да работи со истото седиште во Скопје на улица „Перо Наков“ бр.126 Скопје, под истиот ЕМБС 4137906 и со истиот ЕДБ 4030990120960.

3. - Фирмата на Друштвото коешто се преобразува гласи:
МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини,
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје

- Фирмата на Друштвото во коешто се преобразува ќе гласи:
МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини,
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје.

4. Акционерите кои ќе се согласат да учествуваат како содружници во преобразеното друштво ќе бидат дефинирани по дадените изјави на акционерите за преземање на удел согласно член 513 од ЗТД.

5. Преобразбата на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје се врши со оваа Одлука и Договор на друштво со ограничена одговорност - МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини,

хидромеханичка и еколошка опрема Скопје кој ќе биде склучен од содружниците кои ќе дадат изјави за превземање на удел согласно член 513 од ЗТД.

6. Изјавите за преземање удел и за прифаќање на Договорот за друштвото со ограничена одговорност - МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје дадени од акционерите на Записникот од Собранието заверен од Нотар, се составен дел на оваа Одлука.

7. Со МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, ќе управува управител како лице овластено за застапување и орган на управување според Договорот на Друштвото. Управителот се именува со Договорот за Друштвото - МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје.

Составот и организацијата на органот на управување и надзор над работењето на Друштвото подетално ќе биде уреден со Договорот за друштвото.

8. Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2016 година и од 01.01.2017 до денот на донесување на Одлуката за преобразба, заедно со Извештајот на овластениот ревизор усвоени со денот на одлучувањето на преобразбата на Друштвото се составен дел во прилог на оваа Одлука.

9. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото во рок од 3 (три) дена по одржувањето на Собранието на акционерите да објави јавен повик во најмалку еден дневен весник во кој ќе ги повика акционерите кои не присуствувале на Собранието да дадат изјави дали се согласуваат да преземат удели во Друштвото што ќе настане со преобразбата.

10. СЕ ЗАДОЛЖУВА Управителот на Друштвото да поднесе Пријава за упис во трговскиот регистар, преку овластен регистрационен агент-адвокат, на оваа Одлука за преобразба заедно со Договорот на Друштвото МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје и другата потребна документација. По уписот на преобразбата во трговскиот регистар, Управителот стекнатиот удел во преобразеното Друштво и удели ги запишува во Книгата на удели на Друштвото. Управителот во рок од 8 дена од денот на уписот на преобразбата во трговскиот регистар да му даде налог на Централниот Депозитар за хартии од вредност да ја затвори акционерската книга.

11. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ДОСТАВЕНО ДО:

- Централен регистар на РМ
- Македонска берза АД Скопје
- Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Претседавач на Собрание на АД

ДО
Акционерите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје
- За Собрание на акционери -
Ул. „Перо Наков“ бр.126 Скопје

ПРЕДМЕТ: Известување за преобразба на МЗТ ПУМПИ АД Скопје во Друштво со ограничена одговорност

Во врска со можноста за преобразба на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје во Друштво со ограничена одговорност, согласно член 510 став 6 од Законот за трговските друштва, Управниот одбор на Акционерското друштво ги известува акционерите за причините, правните и деловните прашања од значење за преобразбата.

Фактичките услови за преобразбата на Акционерското друштво во друштво со ограничена одговорност се создадени бидејќи акционерот Трговско друштво за инженеринг, производство, трговија и услуги МЕТАЛЕКС Љубен ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци се стекнал со мнозинско учество од 83,29% во основната главнина на Акционерското друштво, согласно член 491 став 1 в.в. со член 494 од ЗТД.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Предлогот за преобразба на Акционерското друштво во Друштво со ограничена одговорност, Управниот одбор на АД го заснова на повеќе суштински правни и деловни причини што би придонеле за поголема ефикасност и ефективност во однос на натамошното функционирање на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, кој ќе го задржи правниот континуитет и ќе продолжи да работи како Друштво со ограничена одговорност, согласно со ЗТД и другите законски прописи.

ПРАВНИ ПРИЧИНИ

Со преобразбата на Акционерското друштво во Друштво со ограничена одговорност се олеснува донесувањето на одлуките, па наместо истите да се носат на Собранија на акционери, сега би се носеле на собирот на содружници, со што се поедноставува одлучувањето, организацијата и управувањето на Друштвото, а имајќи предвид дека акционерот Трговско друштво за инженеринг, производство, трговија и услуги МЕТАЛЕКС Љубен ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци има стекнато апсолутно мнозинско учество од 83,29% во основната главнина на Акционерското друштво.

Воедно со преобразбата на Акционерското друштво во Друштво со ограничена одговорност се убрзува и поедноставува процесот на донесувањето на одлуките бидејќи истите во Друштвото со ограничена одговорност би се носеле на собирот на содружниците чие време на свикување е пократко отколку свикувањето на акционерското собрание.

Постапката на преобразба на Друштвото од една во друга форма е уредена со одредбите од член 510 до 516 од ЗТД во кои се дадени: содржината на одлуката, условите под кои што се врши преобразбата, преземање на уделите, упис на преобразбата, претворање на акции во удели, како и правата на содружниците по преобразбата на Друштвото.

Правниот идентитет на Друштвото со преобразбата останува сочуван, со тоа што наместо Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје како правен следбеник со сите права и обврски понатаму ќе се организира и во правниот промет ќе учествува фирмата МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје со правна форма Друштво со ограничена одговорност.

Акционерите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје кои ќе дадат изјави заверени на нотар со кои се согласуваат да преземат удели стануваат содружници на МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, на начин и постапка утврдена со ЗТД.

Акциите на постојните акционери, кои акционери ќе дадат изјави заверени на нотар со кои се согласуваат да преземат удели, се претвораат во удели во вредност утврдена според состојбата на годишната сметка ревидирана од овластен независен ревизор која се усвојува на Собранието на акционери при донесувањето на Одлуката за преобразба на Акционерското друштво во Друштво со ограничена одговорност. Одлуката за преобразба се донесува со двотретинско мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас на Собранието на Акционерското друштво.

Преобразбата на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје во Друштво со ограничена одговорност се врши со Одлука за преобразба и Договор кој ќе го склучат содружниците на МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, согласно одредбите од ЗТД.

ДЕЛОВНИ ПРИЧИНИ

Друштвото како самостоен деловен субјект со преобразбата ќе продолжи со работите за вршење на својата главната приходна дејност: Производство на други пумпи и компресори (шифра 28.13) и другите приходни дејности, а со деловните промени се отвараат можности за проширување на предметот на работењето и основање на нови сектори во Друштвото.

Целта на преобразбата на Друштвото не претпоставува само формален премин од една во друга форма на трговско друштво, туку со преобразбата ќе се зголеми квалитетот во односите, ќе се постигне повисок степен на усогласено однесување меѓу содружниците, ќе се создадат подобри услови за организирано прегрупирање на сите расположливи ресурси, ќе се зголеми оперативната ефикасност на деловните активности, со истовремено постигнување на поголема финансиска стабилност.

Предности на Друштво со ограничена одговорност во однос на Акционерско друштво можат да се согледаат и од аспект на тоа дека на овој начин ќе се

овозможат нови перспективи за развој и поставување на стратешки цели за одржување поголема стабилност во работењето на Друштвото кои ќе придонесат до поголеми позитивни финансиски резултати.

Со преобразбата во Друштво со ограничена одговорност се постигнува порационално, економично и креативно уредување на односите на содружниците во Договорот за Друштвото за организирање на работењето со дејствување спрема условите на пазарот и прилагодување на промените во опкружувањето.

Воедно со преобразбата се постигнува поефикасен и поекономичен систем на одлучување, управување и контрола на работењето, како и се постигнува поголема одговорност на содружниците со што се обезбедува посигурен и побезбеден развој на Друштвото во целина.

За разлика од АД каде акциите се продаваат слободно и неконтролирано на Берзата во ДОО пренесувањето на удел се остварува преку право на првенствено купување според услови и редослед определен од Друштвото. Во Акционерското друштво, акционерите не можат да знаат однапред кој и зошто сака да ги купи акциите, односно не можат да влијаат и да се одбранат од влез на непознато/непожелно лице или непријателско преземање.

Друштвото и содружниците преку посебно утврдени правила на располагање и пренесување на уделите во Друштвото се заштитуваат од влез на:

- неконтролиран капитал со сомнително потекло, кој може да влијае на промена на развојниот концепт, дејноста и другите состојби на Друштвото и

- непожелно, недоволно познато надворешно лице како содружник, којшто со своето однесување, делување и нелојална конкуренција може да има негативно влијание и да причини штета на Друштвото.

ЗТД во ДОО овозможува на содружниците поедноставно да одлучуваат преку Собир на содружниците и преку допишување.

Управувањето со Друштвото може да се врши преку еден управител со јасно определена надлежност. Надзор на работењето на Друштвото можат да го вршат непосредно содружниците, поединечно или заеднички, ако во Друштвото не се образува орган на надзор или контролор.

КОНТИНУИТЕТ НА ДРУШТВОТО ПО ПРЕОБРАЗБАТА

По извршената преобразба, Друштвото продолжува да работи како правно лице со сите права и обврски од формата на Друштвото од кое што се преобразило.

Ова Известување на Управниот одбор како дел од материјалите се доставува во прилог на Повикот до акционерите на собранието на коешто се одлучува за преобразбата.

ПРИЛОГ: Предлог одлука за преобразба

Претседател на Управен Одбор

Љубен Митрески

ИЗВЕШТАЈ

за работата на Управниот Одбор на „МЗТ ПУМПИ,, А.Д. Скопје
за деловната 2016 година

Работата на Управниот Одбор на „МЗТ ПУМПИ,, А.Д. Скопје во изминатата деловна година 2016 се одвиваше во насока на реализација на предвидената деловна ангажираност и постигнување на позитивни резултати, а конкретно преку одржување на седници на кои се донесуваа одлуки според потребите на работење на Друштвото и барањата на пазарот, сето тоа согласно позитивните законски прописи и Статутот на Друштвото.

Управниот Одбор на Друштвото брои 3 члена кои седниците ги одржува по потреба заради заземање на конкретни ставови во врска со прашања, ситуации и проблеми кои тековно настануваат во текот на работењето и преземањето на деловните активности на Друштвото. За одржаните седници водени се записници и донесени одлуки во зависност од предметната дискусија наметната од потребите за успешно деловно работење.

Во однос на финансискиот извештај , Друштвото во деловната 2016 година ги оствари следниве резултати:

- вкупен приход	214.821.133,00 денари
- вкупен расход	214.221.341,00 денари
- добивка пред оданочување	599.791,00 денари
- данок на добивка	199.504,00 денари
- добивка по оданочување	400.287,00 денари

Управниот Одбор предлага од добивката по оданочување по издвоената законска резерва од 15%, остатокот од добивката да остане нераспределен.

Друштвото во деловната 2016 година ги има подмирено сите свои обврски по основ на исплата на плата и придонеси , спрема вработени, доверители и обврските по основ на даноци спрема државните институции.

Друштвото во својата политика на деловно работење е насочено кон освојување на домашниот пазар и на странскиот пазар за што се преземени соодветни активности на современо менаџирање што е овозможено преку остварување на континуиран и непречен производен процес, квалитетно, рационално, ефикасно и навремено извршување на производните дејности и услуги, а сето тоа во согласност со барањата и потребите на деловните партнери.

Остварена е деловна соработка со многу земји од светот како на пр. Ирак, Молдавија, Романоија, Пакистан, Србија и Црна Гора, Египет, Русија и други, а понатамошна цел е истражување на пазарот и негово освојување.

Заради остварување на таа цел, континуирана и перманентна активност на Друштвото е меѓу другото и доградба на организационата и кадровата структура како во моментов така и во понатамошниот период кој следи.

Поради реализација на позитивни деловни резултати остварена е поголема бизнис-деловна ангажираност со намера таа и понатаму да расте и да овозможи ширење на пазарот како место за пласман на производите на Друштвото и тоа не само во земјите од Европа туку и пошироко секаде каде се чувствува поволна бизнис клима.

Управниот Одбор верува во позитивниот исход на досега преземените активности во насока на обезбедување на континуитет во деловното работење, но и во понатамошниот развој на Друштвото и перманентно остварување на подобри резултати согласно западните стандарди и критериуми.

Скопје, 18.05.2017 г.

МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ
Претседател на УО

**Извештај за работењето
на Надзорниот одбор на МЗТ Пумпи АД Скопје
за деловната 2016 година**

1. Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор извршува надзор врз управувањето со друштвото и во тие рамки врши увид и проверка во книгите и документите на друштвото.

Надзорниот одбор своето работење и активностите ги остваруваше на своите седници, при што во извештајниот период Надзорниот одбор одржа 6 седници на кои, во рамките на своите надлежности, презеде голем број активности поврзани со работењето на друштвото:

2. Надзорниот одбор редовно и во континуитет на своите седници вршеше разгледување на Извештаите за работењето и остварените резултати на друштвото и даваше свои ставови и мислења по однос на истите, а се со цел остварување на подобри резултати, зголемување на продуктивноста и продажбата, финансиските извештаи, направените приходи и расходи, анализа на трошоците и нивно намалување.

Надзорниот одбор пред се расправаше за неревидираните финансиски извештаи за претходната година, како и за периодот 01.01.- 31.03.2016, 01.01.- 30.06.2012 година, 01.01.- 30.09.2012 година и тоа по сите структури: Биланс на успех, Биланс на состојба, Известување за паричен тек и Известување за промени во капиталот.

Надзорниот одбор исто така изврши редовен увид врз управувањето со друштвото што го врши Управниот одбор и го разгледа Годишниот извештај за работа на друштвото за период јануари – декември 2016 година. При тоа, констатира дека работењето на друштвото, како и водењето на работењето со истото успешно е извршено, видно од остварените позитивни финансиски резултати на друштвото во текот на 2016 година.

Надзорниот одбор позитивно ја оценува соработката која во остварувањето на своите надлежности ја имаше со Претседателот и членовите на Управниот одбор.

Надзорниот одбор изврши увид и во книгите и документацијата со која располага друштвото, а кои се однесуваат на неговото финансиско работење, состојба со имотот, хартиите од вредност, при што констатира дека работењето и во тој дел е успешно и во рамките на законската регулатива.

Надзорниот одбор го разгледа и Планот за 2017 година со глобалните рамки во сите деловни активности и со чија реализација се обезбедува позитивно финансиско работење.

Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционери да го усвои Извештајот за работа на Управниот одбор за 2016 година, Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016 година, годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година, ревидирани од овластено ревизорско друштво со мислење.

МЗТ Пумпи АД Скопје
Надзорен Одбор